



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2 декември 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

406.

Врз основа на чл. 2 од Законот за движењето на границата и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ

I. Во точ. 6 под I од Решението за установување гранични премини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/52) се додава нов став кој гласи:

„б) Битола—Лерин (патен)
Битола-Баница (железнички).“

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 276

17 ноември 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

407.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ВО ВРСКА СО НАМАЛУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Народната банка на ФНРЈ ќе ги намали редовните кредити што им ги дала на трговските претпријатија и задругите, и тоа за износот на намалувањето на цените на текстилните производи.

2. На оние трговски претпријатија на кои добиената надокнада, средствата на резервниот фонд, средствата на фондот за самостојно располагање и износот на неисплатениот платен фонд не се достаточни за покривање на извршеното намалување на цените, Народната банка на ФНРЈ може во смисла на одредбата од чл. 6 на Уредбата за намалување цените на текстилот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53) да им дава одделни термински кредити со срок од три месеци кои ќе се отплатуваат месечно.

3. Се овластува Народната банка на ФНРЈ во врска со намалувањето цените на текстилните производи да врши ревизија на краткорочните кредити дадени на претпријатијата на текстилната индустрија и на трговските претпријатија (задругите) што се занимаваат со трговија на текстилни производи.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14924

20 ноември 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет.
Милентије Поповиќ, с. р.

408.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ВРЕМЕНА МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД И ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕГОВАТА РАСПОДЕЛБА

1. Со пресметувањето на остварениот доход и неговата распределба што се должни да го вршат на крај на секое тримесечје стопанските организации врз основа на чл. 3 ст. 1 од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации, претпријатијата и дуќаните на внатрешната трговија на големо и на мало ќе вршат врз основа на своите книговодствени податоци задолжително и времено месечно пресметување на остварениот доход и на неговата распределба.

Оваа временна месечна пресметка на остварениот доход и извештајот за неговата распределба должни се претпријатијата и дуќаните од претходниот став да ги испраќаат до Народната банка на ФНРЈ на начинот и во срокот предвиден во чл. 4 ст. 1 од цитираната уредба.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14925

24 ноември 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет.
Милентије Поповиќ, с. р.

409.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ НА 15 ЈАНУАРИ 1954 ГОДИНА

1. Во времето од 15—20 јануари 1954 година на територијата на Федеративна Народна Република Југославија ќе се изврши анкета за бројната состојба на добитокот на 15 јануари 1954 година.

2. Со анкетата ќе се опфати 1% од домаќинствата чијшто избор е извршен во заводите за статистика и евиденција на народните републики.

3. Со подготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на анкетата ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција, кој ќе пропише и потребни обрасци и упатства.

4. Народните одбори на околиците се должни за спроведувањето на оваа анкета да им дадат на

располагање на заводите за статистика и евиденција на народните републики потребен број службеници.

5. Старешините на домаќинствата се должни да дадат одговори на сите прашања што се поставаат во образецот. Тие одговараат за точноста на дадените податоци.

6. Трошоците за спроведувањето на оваа анкета паѓаат на товар на сојузниот буџет.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14855

21 ноември 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

410.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Сојузот на преводачите на Југославија, со седиште во Белград а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

П/З Бр. 20274

9 ноември 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

411.

Врз основа на чл. 12 од Законот за таксите, а по укажана потреба, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВА ТАКСЕНА МАРКА ОД 1000 ДИНАРИ

Се пушта во текај нова таксена марка од 1000 (илјада) динари.

Оваа таксена марка и' припаѓа на емисијата пуштена во текај по Решението за пуштање во текај нова емисија таксени марки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 85/46).

Новата таксена марка се пушта во текај по објавувањето на ова решение во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Оваа таксена марка со белиот раб (со перфорација) е голема 29 × 40 мм.

Ликот на марката има форма на правоаголник големина 25 × 36 мм.

Марката е изработена по истиот цртеж како и таксените марки емитирани по решението споменато во ст. 2 од ова решение.

Бојата на марката е претежно светлокастенова. Под главната боја се наоѓаат тонови (мрежички) во зелена и зеленкастосина боја.

На горниот дел од марката стои називот на државата напишан со латиница во два реда „Федеративна Народна Република Југославија“. Во средина на марката стои државниот грб поробен со розета. Под државниот грб, т. е. помеѓу буквата „д“ напишана со кирилица и буквата „д“ напишана со латиница, стои вредноста на марката „1000“, порабено со розета. На долниот дел од марката стои називот на државата напишан со кирилица во два

реда „Федеративна Народна Република Југославија“. Под овој назив стои во еден ред текстот „таксена марка“ напишан со кирилица и латиница.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 11774/1

17 ноември 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

412.

Врз основа на чл. 56 од Уредбата за посадата на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/49), а во врска со чл. 12 точ. 6 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 2 од Уредбата за оснивање Управа за поморство и речен сообраќај и Управа за економска и техничка помош („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), Управата на поморството и речниот сообраќај пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА ВО СЛУЧАЈ НА БЕГСТВО НА ЧЛЕН НА ПОСАДА ОД БРОД НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ ВО СТРАНСТВО И НА ЧЛЕН НА ПОСАДА ОД БРОД СО СТРАНСКО ЗНАМЕ ВО ЛУКИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I

1. — Како бегалец од брод на трговската морнарица на ФНРЈ се смета секој член на посада на таков брод кој во странска лука самоволно го напушти бродот со намера да остане во странство.

Се смета дека член на посада самоволно го напуштил бродот со намера да остане во странство:

а) ако го напуштил бродот без дозвола за излегување на брегот, па на него не се вратил во срок од осум дена од часот на напуштањето на бродот;

б) ако го напуштил бродот со дозвола за излегување на брегот, па на него не се вратил во срок од осум дена од часот кога бил должен да се врати.

Ако член на посада бил спречен на време да се врати на бродот, осумдневниот срок тече од денот кога била отклонета пречката.

Ако член на посада не може да се врати на бродот затоа што ја напуштил бродот лука, ќе се смета како бегалец од бродот ако во срок од ставот 2 и 3 од оваа точка не му се пријавил заради репатријација на дипломатско-конзуларното претставништво на ФНРЈ на односната лука, а ако ова го нема — на дипломатско-конзуларниот претставник на државата овластена да ги застапува интересите на државјаните на ФНРЈ, а ако го нема ни овој — на лучкиот орган на односната лука.

2. — Заповедникот на бродот е должен да им го пријави нестанокот од бродот на членот на посадата на органите цитирани во точ. 1 ст. 4 од ова упатство во срок од 24 часа од часот на напуштањето на бродот — ако се работи за член на посада што го напуштил бродот без дозвола за излегување на брегот, односно од часот кога членот на посадата бил должен да се врати на бродот — ако се работи за член на посада што го оставил бродот со дозвола за излегување на брегот. Содржината на пријавата заповедникот е должен да ја внесе во бродскиот дневник, а белешката за напуштањето на бродот — во полисот на посадата.

Исто така, заповедникот на бродот е должен со записник да установи кои лични предмети и исправи, како и друг имот на членот на посадата што го напуштил самоволно бродот, останале на бродот.

Записникот за полисот заповедникот на бродот го составува во два истоветна примерка, во присуство на двајца членови од посадата како сведоци. Записникот го потпишуваат заповедникот на бродот и сведоците.

3. — Штом ќе стапа бродот во домашна лука заповедникот на бродот е должен личните предмети и исправите, заедно со неисплатената плата и со другиот имот на членот на посадата што самоволно го напуштил бродот, како и еден примерок од записникот за пописот, да и' ги предаде на Лучката капетанија со потврда за приемот.

Ако се предвидува дека бродот за подолго време нема да се врати во домашна лука, заповедникот на бродот е должен личните ствари и исправи, неисплатената плата и другиот имот, два примерка од записникот за пописот на предметите и својот извештај за самоволното напуштање на бродот од страна на членот на посадата, со потврда за приемот, да му ги предаде на заповедникот на оној домашен брод што се враќа прв во домашна лука.

Бележката за извршеното предавање по ст. 1 или по ст. 2 од оваа точка, заповедникот на бродот е должен да го внесе во бродскиот дневник.

4. — Поморската книшка и другите лични исправи на членот на посадата што го напуштил самоволно бродот, лучката капетанија е должна да и' испрати до управата на поморската област на чие подрачје се наоѓа лучката капетанија што ја издала односната книшка.

5. — Управата на поморската област, ако утврди дека постојат условите од точ. 1 ст. 2 од ова упатство, донесува решение со кое се утврдува дека членот на посадата го напуштил бродот во странска лука и дека ќе се смета како бегалец од бродот. Ова решение управата на поморската област го испраќа до другите управи на поморските области, на подредените лучки капетанији и на бродарското-претпријатие чиј наместеник бил избеганиот член на посадата, а освен тоа должна е да го извести за избеганиот член на посадата републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи надлежен по местото на живеалиштето на бегалецот од бродот.

6. — По донесувањето на решението за прогласување членот на посадата како бегалец од бродот, управата на поморската област ја издвојува неговата поморска книшка и заедно со другите лични исправи и' ја враќа на капетанијата што ја издала поморската книшка.

7. — Кога ќе стане правосилно решението за прогласување членот на посадата како бегалец од брод, лучката капетанија е должна сите лични предмети, неисплатената плата и другиот имот на избеганиот член на посадата, по одбиток на евентуалните трошоци, да му ги испрати на народниот одбор на околицата односно градот надлежен по местото на живеалиштето на членот на посадата.

Народниот одбор со предметите од претходниот став ќе постапи во смисла на Упатството за постапка со најдените предмети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 93/49).

Ако имотот на избеганиот член на посада подлежува на царинење, лучката капетанија ќе и го предаде на царинарницата на постапка, а оваа откога ќе ја наплати царината ќе постапи по ст. 1 од оваа точка.

8. — Лицата огласени за бегалци од брод сите лучки капетани ги запишуваат во „очевидник на морнарите бегалци“, а лучката капетанија што му издава на бегалецот поморска книшка — и во „Очевидникот на службата на поморците“.

9. — Ако поморецот кој спрема точ. 5 од ова упатство е огласен за бегалец се врати во татковината и докаже дека бил спречен да се врати на бродот, односно дека таа спреченост не можел навремено да им ја пријави на органите од точ. 1 ст. 4 од ова упатство, управата на поморската област ќе донесе решение со кое се укинува решението со кое поморецот е огласен за бегалец. Ова решение ќе им се испрати на органите на кои им било испратено укинатото решение, и ќе се запише во „Очевидникот на морнарите бегалци“ и во „Очевидникот на службата на поморците“.

Во случајот од претходниот став на поморецот

ќе му се врати поморската книшка, ако надлежниот орган за внатрешни работи на околицата даде согласност. Ако на поморецот му истекнала важноста на дозволата за пловидба по море, поморската книшка ќе му се издаде само ако добие нова дозвола за пловидба по море.

Ако по враќањето на бегалецот во татковината решението со кое е огласен за бегалец остане во сила, не може да му се издаде поморска книшка пред да истече една година сметајќи од денот на враќањето.

II

10. — За бегалец од брод со странско знаме се смета член на посада — странски државјанин што во лука на Федеративна Народна Република Југославија ќе напушти брод со странско знаме и изјави на лучката капетанија дека не сака да се врати на бродот.

11. — Ако заповедникот на бродот со странско знаме во лука на Федеративна Народна Република Југославија или конзул на државата чие знаме вее бродот побара од лучката капетанија помош со цел да го врати на бродот избеганиот член на посадата, лучката капетанија ќе го сослуша избеганиот член од посадата и ако смета дека со враќањето на бродот не би биле загрозени неговите интереси, ќе го советува да се врати на истиот.

Ако со меѓународна спогодба со државата чие знаме бродот вее прашањето за враќање на бегалец од брод е поинаку решено, лучката капетанија ќе постапи по таа спогодба.

Ако член на посада на брод со странско знаме одбије да се врати на брод, лучката капетанија ќе го обавести за случајот на бегството органот на внатрешните работи на народниот одбор на околицата и Управата на поморството и речниот сообраќај, која за тоа ќе го обавести Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Лучката капетанија ќе ги извести органите од претходниот став и во случај кога членот на посадата на бродот со странско знаме, кој не е бегалец од брод, ќе остане од некој друг разлог во луката на Федеративна Народна Република Југославија.

III

12. — Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи окружницата од бившата Управа за поморство во Сплит, бр. 10837 од 8 април 1948 година.

13. — Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 4557

28 септември 1953 година

Белград

Директор
на Управата за поморство и
речен сообраќај,
Мирослав Драгустин, с. р.

413.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ВПУШТАЧИ, АЦЕТИЛЕН И БАРИУМ-СУЛФИД

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди за впуштачи, ацетилен и бариум-сулфид:

Спирални пуштачи со цилиндрична рачка	JUS K.D3.300
Спирални впуштачи со Морзе конусна рачка	JUS K.D3.301
Вратни впуштачи со цилиндрична рачка за вијци со метрички навој спрема JUS M.B0.012	JUS K.D3.310

Вратни впуштачи со Морзе конусна
рачка за вијци со метрички навој
спрема JUS M.B012

JUS K.D3.311

Конусни впуштачи 60°

JUS K.D3.321

Конусен впуштач 75° со Морзе кону-
сна рачка

JUS K.D3.322

Конусни впуштачи 90° со Морзе ко-
нусна рачка

JUS K.D3.323

Конусен впуштач 75° со зарабен врв

JUS K.D3.324

Конусни впуштачи 90° со зарабен врв

JUS K.D3.325

Конусни впуштачи 120° со Морзе ко-
нусна рачка

JUS K.D3.326

Конусен впуштач 120° со цилиндрична
рачка

JUS K.D3.327

Конусни впуштачи 30° со четвртаеста
рачка

JUS K.D3.330

Конусни впуштачи 30° со Морзе ко-
нусна рачка

JUS K.D3.331

Машински насадни впуштачи

JUS K.D3.340

Челни впуштачи со рачка и војца

JUS K.D3.341

Ацетилен C_2H_2 (Ацетилен растворен
во едетон — дисутас)

JUS H.F3.011

Бариум-сулфид технички BaS

JUS H.B9.010

Наведените југословенски стандарди објавени
се во одделно издание на Сојузната комисија за
стандардизација што е составен дел од ова реше-
ние.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во
сила на 1 мај 1954 година.

Бр. 1690

25 ноември 1953 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување на текстот на Одлуката за одобрување на
Народниот одбор на Градската општина Шоштањ
да распише местен внатрешен заем објавен во
„Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 42 од 21 октом-
ври 1953 година со изворниот текст утврдил дека
во објавениот текст се поткрале грешки и дава

ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАРОД-
НИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА ОПШТИНА ШО-
ШТАЊ ДА РАСПИШЕ МЕСТЕН ВНАТРЕШЕН
ЗАЕМ**

Во насловот на Одлуката и во вториот и
петтиот ред на точ. 1 место зборот „Шоштањ“ треба
да стои зборот „Белење“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 ноем-
ври 1953 година.

Државниот секретаријат за работи на народно-
то стопанство, по извршеното сравнување на тек-
стот од Правилникот за водење евиденција за сел-
ско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот
имот, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр.
42 од 21 октомври 1953 година со изворниот текст,
утврди дека во објавениот текст се поткрала долу
цитираната грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД
НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ**

Во забелешката 7) кон образецот бр. 1 наместо
зборовите „—решение на народниот одбор на оп-
штината... бр...“, треба да стои „—решение на
народниот одбор на околицата... бр...“.

Бр. 14524. — Од Државниот секретаријат за ра-
боти на народното стопанство, Белград, 23 ноември
1953 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот за-
кон, Претседателот на Републиката, по предлог од
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува

УКАЗ

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДО-
СЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕ-
НИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
ВО ИРАН**

I

Се отповикува:
Шериф Шеховиќ од должноста вонреден пра-
теник и ополномошен министер на Федеративна
Народна Република Југославија во Иран.

II

Се назначува:

Анте Рукавина, досегашен советник во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи, за вон-
реден пратеник и ополномошен министер на Фе-
деративна Народна Република Југославија во Иран.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 41

19 ноември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
406. Решение за дополнување на Решението за установување гранични премини — — —	577
407. Одлука за давање кредити во врска со намалувањето цените на текстилните про- изводи — — — — —	577
408. Одлука за поднесување времена месечна пресметка на остварениот доход и изве- штај за неговата распределба — — —	577
409. Решение за извршување анкета за број- ната состојба на добитокот на 15 јануари 1954 година — — — — —	577
410. Решение за одобрување оснивањето и ра- ботата на Сојузот на преводачите на Ју- гославија — — — — —	578
411. Решение за пуштање во течај нова таксе- на марка од 1000 динари — — — — —	578
412. Упатство за постапка во случај на бег- ство на член на посада од брод на тргов- ската морнарица на ФНРЈ во странство и на член на посада од брод со странско знаме во луките на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	578
413. Решение за донесување југословенски стандарди за впуштачи, ацетилен и бари- јум-сулфид — — — — —	579
Исправка на Одлуката за одобрување на На- родниот одбор на Градската општина на Шоштањ да распише местен внатрешен заем — — — — —	580
Исправка на Правилникот за водење евиден- ција за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот — — —	580